

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 30 од Законот за супервизија на осигурување, и член 39 став 7 и став 8 од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, како и одредбите од Статутот на МАКЕДОНИЈА Осигурување а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 8 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2021 година бр.02-2598/2-1 од 15.04.2022 година, акционерите на Друштвото на Годишното собрание за деловната 2021 година одржано на ден 25.05.2022 година, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работата на Управниот одбор и одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото

1. Се усвојува Извештајот за работата на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2021 година, кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одобрува работата за деловната 2021 година на:
 - Г-дин Бошко Андов, како Петседател на Управниот одбор;
 - Г-дин Ристо Секуловски, како член на Управниот одбор;
 - Г-ѓа Весна Ѓорчева, ако член на Управниот одбор.
3. За одобрување на работата на членовите на Управниот одбор, акционерите гласаа поединечно за секој член на органот.
4. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
5. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач
